

Во Република Македонија е донесен Националниот план за акција за родова равноправност и родова перспектива за периодот 2007-2013 година. Една од стратешките цели за чие остварување е задолжено Министерство за одбрана во соработка со други субјекти од делот на државната управа е промоцијата на културата за мирот. Ова е Стратешката цел 1 во делот од Националниот план за акција за родова равноправност и родова перспектива -и се однесува на запознавање и промоција со Резолуцијата на Генералното Собрание на Обединетите Нации 1325. Жени, мир и сигурност.

Во рамките на овие задолженија, а согласно активностите предложени во точка 8 од Програмата за еднакви можности за жените и мажите во МО и АРМ, покрај предвидените образовно-промотивни активности за јавна промоција и едукација за родова еднаквост и перспектива за сите вработените, предвидено е и запознавање на сите вработени во органот со содржината на Резолуцијата 1325 Жени, мир и сигурност.

За идните учесниците во мировните мисии е предвидено и реализирање на континуирана обука за родовата равноправност и родовата перспектива, со посебен осврт на запознавање со содржината и имплементација на одредбите од Резолуцијата 1325.

Заради наведеното, го презентираме текстот на Резолуцијата на Генералното Собрание на Обединетите Нации 1325. Жени, мир и сигурност.

РЕЗОЛУЦИЈА НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОН 1325: ЖЕНИ, МИР И СИГУРНОСТ

Совет за безбедност,

Повикувајќи се на Резолуциите 1261 (1999) од 25 август 1999, 1265 (1999) од септември 1999, 1296 (2000) и 1314 (2000) од август 2000 како и на релевантните изјави на неговиот претседател вклучувајќи ја и изјавата која претседателот ја даде на новинарите по повод денот на Обединетите нации посветен на правата на жените и меѓународниот мир, 8 март 2000 (SC/6816),

Повикувајќи се на обврските од Пекиншката декларација и Платформата за делување (A/52/231) како и сите обврски содржани во конечниот документ на 23-та посебна седница на Генералното Собрание на Обединетите нации под називот „ жени 2000: еднаквост на половите, развој и мир во 21-от век“ (A/S-23/10 Rev.1) а особено на делот кој се однесува на жените и вооружените конфликти

Имајќи ја во предвид намената и принципите на Повелбата на Обединетите нации и основната одговорност на Советот за безбедност кон Повелбата за одржување на меѓународниот мир и безбедност,

Изразувајќи загриженост дека цивили, особено жени и деца, се вбројуваат во мнозинството на оние кои се негативно погодени со воените конфликти, вклучувајќи ги и избеглиците и внатрешно раселените лица, како и фактот дека се тие во се поголема мерка мета на страните во конфликтот и на воените елементи, и препознавајќи ги последиците од дејствијата кои се одразуваат на трајниот мир и помирување, Реафирмирајќи ја важноста на улогата на жените во спречувањето и решавањето на конфликтите и во изградбата на мирот, нагласувајќи ја важноста на нивната еднаква партиципација и полното вклучување во сите напори за одржување и промоција на мирот и безбедноста како и потребата од зголемување на нивната улога во носењето одлуки кои се однесуваат на спречување и решавање на конфликтите,

Реафирмирајќи ја потребата за целосна имплементација на законот за хуманитарните и човечки права кои ги заштитуваат и правата на жените и девојките во и после конфликтите,

Нагласувајќи ја потребата да сите страни треба да осигураат програмите за свесност за мините и чистењето на мините, да се земат во предвид и посебните потреби на жените и девојките,

Препознавајќи ја итната потреба за изедначување на перспективите на половите во мировните операции, па во оваа смисла повикувајќи се на Windhoek декларацијата и Намибискиот план за делување за вклучување на перспективите на половите во мултидимензионалните операции за поддршка на мирот (S/2000/693), Препознавајќи ја исто така и важноста на препораките кои се содржани во изјавите на нејзиниот претседател дадени на новинарите на 8 март 2000 година за специјализираната обука за заштита, посебните потреби и човековите права на жените и децата во конфликтните ситуации за целиот персонал кој учествува во мировните операции,

Имајќи во предвид дека разбирањето на влијанието на вооружениот конфликт на жените и девојките, ефективни институционални договори кои ја гарантираат нивната заштита и потполно вклучување во мировниот процес, може во голема мера да допринесе за одржување и промоција на меѓународниот мир и безбедност,

Нагласувајќи ја потребата за консолидација на податоците за влијанието на вооружениот конфликт на жените и девојките,

1. Ги повикува земјите членки да осигураат зголемено присуство на жените на сите нивоа на одлучување во националните, регионалните и меѓународните институции и механизми за спречување, водење и решавање на конфликтите;

2. Го охрабрува генералниот секретар да имплементира свој стратески план за делување (A/49/587) кој повикува на зголемено учество на жените на нивоата на одлучување во решавање на конфликтите и мировните процеси

3. Го повикува генералниот секретар да именува повеќе жени за специјални претставници и делегати кои ќе вршат должности во негово име и по тој повод, ги повикува земјите членки да номинираат свои кандидати и да ги достават нивните имиња на Генералниот Секретар за да бидат вклучени во регуларни ажурирани централизиран тимови;

4. Понатаму го повикува генералниот секретар да бара проширување на улогата и доприносот на жените во операциите на Обединетите нации на теренот а особено помеѓу воените набљудувачи, цивилната полиција, и персоналот кој се занимава со човековите права и хуманитарната работа;

5. Изразува подготвеност да ја вгради перспективата за половите во мировните операции и го повикува генералниот секретар да обезбеди, кога и да е тоа можно, вклучување и на компонентата на полот во операциите на теренот;

6. Бара од генералниот секретар да обезбеди на земјите членки упатство и материјали за обука за заштитата, правата и посебните потреби на жените како и за важноста за вклучување на жените во сите мировни операции и мерки за изградба на мирот, ги повикува земјите членки да ги имплементираат овие елементе како и обуката за свесноста за опасноста од ХИВ / АИДС во своите национални програми за обука за воениот и персоналот на цивилната полиција во подготовките за разместување на трупите, понатаму бара генералниот секретар да обезбеди цивилниот персонал во мировните операции да помине низ слична обука;

7. Ги повикува земјите членки да ја зголемат својата доброволна финансиска, техничка и логистичка поддршка за осетливите обуки за половите, вклучувајќи ги оние кои се покренати од страна на релевантни програми и фондови, интер алиа, Фонд за жени и Фонд за деца на Обединетите нации и на високиот комесар на Обединетите нации за избеглици и останатите релевантни тела;

8. Ги повикува сите вклучени страни да при преговорите и договорите за имплементација на мирот, ја усвојат перспективата за половите, вклучувајќи, интер алиа:(а) посебните потреби на жените и девојките во текот на враќањето и повторното населување и во текот на рехабилитацијата, реинтеграцијата и пост

конфликтната реконструкција; (б) мерки кои ги подржуваат мировните иницијативи на жените од локалното подрачје и локалните процеси за решавање на конфликтите и кои ги вклучуваат жените во сите механизми за имплементација на мировните договори; (ц) мерки кои ќе ја осигураат заштитата и почитувањето на човековите права на жената и девојките особено на тие што се однесуваат на уставот, изборниот систем, полицијата и правосудството;

9. Ги повикува сите страни во вооружениот конфликт да го почитуваат во потполност меѓународното право кое се применува за заштитата на жените и девојките како и цивилите а особено да ги почитуваат обврските кои се односуваат на нив според Женевските конвенции од 1949, Дополнителниот протокол од 1997, Конвенција за избеглиците од 1951 и Протоколот од 1967, Конвенција на Советот за безбедност - 5 - извештај за новинарите SC/6942 4213-и состанок (PM) 31 октомври 2000 година, за елиминација на сите форми на дискриминација на жените од 1979 и Опционен протокол од 1999, Конвенција на Обединетите нации за правата на детето од 1989 и уште два опциони протоколи од мај 2000 година, имајќи ги во предвид и релевантните прописи од Римскиот статут на Меѓународниот кривичен суд;

10. Ги повикува страните во вооружениот конфликт да првземат сериозни мерки да ги заштитат жените и девојките од насилство засновано на полова припадност, особено силувања и други начини на сексуално насилство, но и на сите останати начини на насилство во ситуации на вооружен конфликт;

11. Ја нагласува одговорноста на сите држави да ставаат точка на неказнувањето и да ги казнат оние кои се одговорни за геноцид, злосторства против човечноста, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на сексуално насилство над жените и девојките, а во оваа смисла ја нагласува потребата од исклучување на овие злосторства, каде тоа е можно, од одредбите за амнестија.

12. Ги повикува страните во вооружениот конфликт да го почитуваат цивилниот и хуманитарен карактер на избегличките кампови и населби и да ги земат во предвид посебните потреби на жените и девојките вклучувајќи ги и нивните замисли, и се повикува на Резолуцијата 1208 (1998) од 19 ноември 1998;

13. Ги поттикнува сите оние кои се вклучени во планирање на разоружување, демобилизација и реинтеграција да ги размотрат различните потреби на жените и мажите на поранешните војници и да ги земат во предвид потребите на членовите на нивните семејства

14. Ја реafirмира својата подготвеност, кога и да се усвојат мерки според членот 41 од Повелбата на Обединетите нации, да изнесат свое мислење за нивниот потенцијален одраз на цивилната популација имајќи ги во предвид посебните потреби на жените и девојките да би се земале во предвид потребните хуманитарни мерки;

15. Изразува подготвеност да осигура мисиите на Советот за безбедност да го земат во предвид полот и правата на жените, вклучувајќи ги и севкупните консултации со локалните и меѓународните организации (групи) на жените;

16. Го повикува генералниот секретар да спроведе студија за влијанието на вооружените конфликти на жените и девојките, улогата на жените во изградбата на мирот и димензиите на половите во мировните процеси и разрешување на конфликтите, и го повикува понатаму да поднесе извештај до Советот за безбедност за резултатите од студијата и да ја проследи на сите земји членки на Обединетите нации;

17. Бара од генералниот секретар, кога ќе биде во можност, да го вклучи во својот извештај пред Советот за безбедност, напредокот постигнат во изедначувањето на половите преку мировните мисии и сите други аспекти кои се однесуваат на жените и девојките;

18. Одлучува да остане активно вклучен во ова прашање.